

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП**



К О Н К У Р С

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ
СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 година**

(д о п о л н у в а њ е)

Штип, 2017 година

Во согласност со Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/08, 103/08, 26/09, 99/09, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/12, 15/13, 24/2013, 41/14,116/14, 130/14, 10/15, 20/2015, 98/15145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,, одредбите од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Одлуката бр. 0202-544/22 од 29.05.2017 година донесена на 152-та седница на Ректорската управа на Универзитетот одржана на 29.05.2017 година, Одлуката на Владата на РМ бр. 44-4999/1 од 22.08.2017г. (Сл.весник на РМ бр. 119 од 31.08.2017г.), Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип објавува дополнување на

К О Н К У Р С

**за запишување студенти на трет циклус студии-докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2017/2018 година
(д о п о л н у в а њ е)**

СЕ ОБЈАВУВА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНКУРС за запишување на студенти на трет циклус студии во академската 2017/2018 година на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и тоа на студиските програми:

1.Студиски програми, број на студенти и износ на школарината

Студиска програма	Број на студенти	ЕКТС	Износ на школарина во евра	траење
Кампус 4 Општествени и Хуманистички науки				
Туризам и угостителство	7	180	5150	Три години (шест семестри)

Изведување на наставата и полагање на испитите ќе се одвива на единиците на Универзитетот во Штип.

2. Листата на потенцијални ментори со број на слободни места по студиски програми и студиските програми се објавени на веб страната на Универзитет во секцијата Школа за докторски студии и Трет циклус студии.

3. Услови и начин на запишување

Право на запишување имаат кандидати кои ги исполнуваат следниве општи услови:

-завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит- трансфер систем (во натамошниот текст: ЕКТС- кредити),
-завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит- трансфер систем,
-активно познавање на странски јазик (оригинал или фотокопија заверена кај нотар) – документ од Институт за јазици при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип или меѓународно признат сертификат
И дополнителни услови кои кандидатите треба да ги исполнуваат согласно спецификите на студиската програма.

На докторски студии може да се запише лице кое завршило соодветни студии од втор циклус.

Кандидатите кои не завршиле соодветни академски студии од втор циклус, односно за кандидатите кои завршиле втор циклус студии од сродна научна област, Наставно – научниот совет на единицата утврдува дополнителни услови за запишување на докторски студии.

Школарината за студирање на трет циклус-докторски студии е целосно на товар на студентот и изнесува за шест семестри вкупно 3.000 ЕУР (пресметано во денари по среден курс на НБРМ на денот на уплатата). Странските студенти плаќаат двојно повеќе.

Школарината за студирање на трет циклус-докторски студии се уплаќа при запишувањето на секој семестар односно на шест еднакви рати по 500 (по 1000 за странските студенти) ЕУР (денарска противвредност).

За спроведување на постапката за пријава, оценка и одбрана на докторскиот труд, студентот плаќа надомест во износ од 2.150 ЕУР (пресметано во денари по среден курс на НБРМ на денот на уплатата). Овој износ студентите го уплатуваат најкасно 10 дена пред одбраната на докторскиот труд. Странските студенти плаќаат двојно повеќе.

Трошоците кои ќе произлезат од користењето на одредени лаборатории на Универзитетот при изработката на докторскиот труд се специфицираат посебно во согласност со соодветната катедра и истите кандидатот ги надоместува во тек на студиите до одбраната на докторскиот труд.

Надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на Универзитетот се врз основа на Одлуката за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на Универзитетот за прв, втор и трет циклус на студии.

4.Пријавувањето се врши на формулари што кандидатите можат да ги набават во универзитетските книжарници.

Со пријавата кандидатите треба да достават:

1.Доказ за завршени постдипломски студии или втор циклус на студии (диплома оригинал или фотокопија заверена кај нотар), кандидатите кои завршиле во странство и кандидатите странски државјани да достават решение за еквиваленција и признавање на високообразовната квалификација стекната во странство за завршен втор циклус студии);

2.Уверение за положени испити (од прв циклус и од втор циклус) со оценки и кредити (оригинал или фотокопија заверена кај нотар), кандидатите

кои завршиле во странство и странските државјани доставуваат решение за еквиваленција на оценките;

3. Уверение за државјанство (оригинал или фотокопија заверена кај нотар), странските државјани доставуваат фотокопија од важечка патна исправа (преведена од овластен преведувач) и заверана на нотар;

4. Доказ за активно познавање на странски јазик (оригинал или фотокопија заверена кај нотар) – документ од Институт за јазици при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип или меѓународно признат сертификат,

5. Кратка биографија (CV).

Пријавувањето и запишувањето на кандидатите се врши во два уписни рока:

Пријавувањето на кандидатите се врши од:

Прв уписен рок: од 15.09.2017г. до 30.10.2017 година.

Втор уписен рок: од 15.01.2018г. до 01.02.2018 година.

Пријавата со наведената документација се доставува до Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, ул „Крсте Мисирков“ бр 10 - А, Студентска служба за III циклус студии.

Пријавите на кандидатите со некомплетни документи нема да бидат разгледувани.

Постапката за запишување на кандидатите на трет циклус-докторски студии ја спроведува Универзитетска конкурсна комисија. Рангирањето на кандидатите го врши Универзитетската конкурсна комисија.

Ранг-листата се објавува на огласна табла на Универзитетот и единицата, како и на веб-страницата на Универзитетот и единицата. Кандидатот кој смета дека постапката не е правилно спроведена има право на приговор до Универзитетската конкурсна комисија, во рок од 24 часа од денот на објавувањето на резултатите на огласната табла на Универзитетот, односно единицата. Одлуката по приговорот се донесува во рок од 24 часа од поднесувањето на приговорот. Одлуката му се соопштува на подносителот на приговорот со истакнување на огласна табла, а воедно се објавува и на веб-страницата на Универзитетот и на единицата.

Кандидатот го остварил правото на запишување доколку се наоѓа на ранг-листата до бројот што е предвиден со Конкурсот за запишување, но доколку во предвидениот рок нема да го изврши запишувањето го губи правото и наместо него правото на запишување го стекнува наредниот кандидат од ранг-листата.

На основа на изготвената ранг листа и писмената согласност на менторите од листата на ментори за менторство на даден кандидат за соодветната студиска програма, Наставно-научниот совет на докторски студии на кампусот на Универзитетот донесува Одлука за запишување на кандидатите во трет циклус–докторски студии. Донесените одлуки ги верификува ректорската управа.

5. При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс;

2. три фотографии (2 од 6x9; 1 од 4x5);

3. пријавни листови;

4 оригинал уплатници како доказ за уплатени средства за студирање на трет циклус-докторски студии, надоместоци за образование и административни трошоци

5. потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари годишно, а за онолку години колку шта траат студиите

6. менторска изјава.

При уплаќање на ставките под точка 5 и 6 личните податоци на уплатницата (име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ), задолжително да бидат од студентот што се запишува.

ЗАБЕЛЕШКА

Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми и потребната документација, заинтересираните кандидати може да ги добијат во Службата за студенти за трет циклус студии при Универзитетот, или на соодветните единици каде се одвиваат студиските програми и на web страната на Универзитетот и единиците.

Тел.за контакт:032-550-032

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.ugd.edu.mk>